



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

17-12-2025

2802
16/12/25

Сектор за правни работи - Одделение за прекршочна постапка

01.10.00.УП.001.07-05.06.07

Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија во состав: Златко Кофиловски, како претседател и членовите Оливера Митевска и Меланија Крамарска, одлучувајќи во прекршочната постапка во прв степен, поведена по барање за поведување на прекршочна постапка број 28-048848/25-0007 од 24.07.2025 година на Одделение за оперативни работи, Сектор за контрола и истраги, против Валентин Наумовски од с. Новаци, за сторен царински прекршок од член 263 став 4 вв став 1 точка 5 од Царинскиот закон, врз основа на член 10-а став 2 од Законот за Царинската управа и член 52, 54 и 55 од Законот за прекршоци, на 05.12.2025 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Валентин Наумовски од с. Новаци, роден на ден 07.04.1973 година во с. Новаци, со место на живеење на улица „1“ бр. 66 во с. Новаци, со ЕМБГ 0704973410013 со број на патна исправа М1143933 издадена на 06.06.2024 година од МВР-Битола, државјанин на Република Северна Македонија.

СЕ УТВРДУВА ДЕКА Е СТОРИТЕЛ НА ПРЕКРШОКОТ
член 263 став 4 вв став 1 точка 5 од Царинскиот закон

Затоа што:

На ден 14.07.2025 година околу 13:30 часот на граничниот премин ЦИ Табановце-автопат на влез во Република Северна Македонија се пријавило за влез, товарно моторно возило – влекач марка Мерцедес тип Актрос со бугарски регистарски ознаки КН850ВТ, управувано од возачот Валентин Наумовски. Возилото било заведено како празно со Потврда за празно возило со евидентен број V -12311 од 14.07.2025 година. Царински инспектори од Одделението за оперативни работи возилото го селектирале за детална контрола со мобилен скенер. По извршената анализа на сликата од СКЕН контролата увидено е дека има неправилности во пределот на кабината од возилото. По извршена детална контрола и физички преглед на креветот во кабината од возилото била пронајдена следната непријавена стока: 1 парче машина за правење лед, 3 парчиња лежалки за плажа, 1 парче фитнес справа, 21 парче маици „NIKE“, 5 парчиња дуксери „NIKE“, 3 парчиња топки „NIKE“, 2 парчиња шорцеви „NIKE“, 12 парчиња боди маици „NIKE“, 3 пара долни тренерки „NIKE“, 2 пара долни тренерки, 4 парчиња дуксери, 6 парчиња маици „Patrick“ и 45 пара чорапи „NIKE“. Вкупната вредност на непријавената стоката е 122.000,00 денари, а висината на избегнатите царински давачки изнесува 47.735,00 денари.

За пронајдената непријавена стока, Валентин Наумовски изјавил дека не знаел дека треба да ја пријави. Стоката е привремено одземена со Потврдата за привремено одземени предмети бр.28-048848/25-0003 од 14.07.2025 година и предадена во магацинот на ЈЦС

Квалитет Пром ДООЕЛ Куманово со Записник за примопредавање 28-048848/25-0006 од 14.07.2025 година.

Со гореопишаното дејствие, пријавениот Валентин Наумовски од с.Новаци, постапил спротивно на член 50 од Царинскиот закон и сторил царински прекршок по член 263 став 4 вв. став 1 точка 5 од Царинскиот закон, поради кое од страна на Комисијата

МУ СЕ ИЗРЕКУВА

1) На Валентин Наумовски од С. Новаци глоба во износ од 250 (двеста и педесет) евра, во денарска противвредност пресметани според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на изрекување на глобата, односно 15.375,00 денари, како и трошоци на постапката во износ од 250,00 денари, кои сторителот е должен да ги плати во рок од 8 (осум) дена од правосилноста на решението. и тоа:

- глобата да ја плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: глоба по решение Прк.бр.0852/25, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-051-03, приходна шифра 72211900, а

- трошоците да ги плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: трошоци по решение Прк.бр.0852/25, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-06137, приходна шифра 72413200,

и доказите за така извршена уплата (обрасците ПП50) да ги достави во оригинал до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на Република Северна Македонија, ул.Колекторска б.б., Скопје, а во спротивно ќе се спроведе постапка за нивна присилна наплата преку надлежната Управа за јавни приходи, согласно член 129 став 2 од Законот за прекршоците и одредбите од Законот за даночна постапка.

2) Согласно член 267 став 1 од Царинскиот закон, Комисијата на пријавениот Валентин Наумовски од С. Новаци, му изрече и задолжително предвидена посебна прекршочна мерка одземање на стоката: 1 парче машина за правење лед, 3 парчиња лежалки за плажа, 1 парче фитнес справа, 21 парче маици „NIKE“, 5 парчиња дуксери „NIKE“, 3 парчиња топки „NIKE“, 2 парчиња шорцеви „NIKE“, 12 парчиња боди маици „NIKE“, 3 пара долни тренерки „NIKE“, 2 пара долни тренерки, 4 парчиња дуксери, 6 парчиња маици „Patrick“ и 45 пара чорапи „NIKE“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со барање за поведување на прекршочна постапка број 28-048848/25-0007 од 24.07.2025 година на Одделение за оперативни работи, Сектор за контрола и истраги, до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа, поведена е прекршочна постапка против Валентин Наумовски од с. Новаци за сторен царински прекршок од член 263 став 4 вв став 1 точка 5 од Царинскиот закон.

Постапувајќи по истото, Комисијата согласно член 60 став 3 од Законот за прекршоците, со покана за писмено произнесување број 28-048848/25-0008 од 06.08.2025 година, писмено го извести сторителот за поднесеното барање и го поучи да се изјасни за фактите и доказите поднесени во врска со барањето.

Сторителот не ја подигнал поканата за писмено произнесување видно од вратено плико од пошта Новаци со забелешка преселен, по што Комисијата изврши проверка на адресата во МВР, согласно член 56 став 5 и 57 став 4 од Законот за прекршоците, поканата за писмено произнесување на ден 04.11.2025 година ја објави на веб страницата на Царинска управа, со што по истекот на осум дена од денот на објавување се смета дека доставата е уредно извршена. Сторителот иако уредно известен не достави писмено произнесување до Комисијата.

Комисијата постапувајќи согласно член 52, 54 и 55 од Законот за прекршоци утврди дека постојат законски услови за спроведување на прекршочната постапка и донесување на одлука.

Комисијата ја спроведе доказната постапка и изврши увид во: Барање за поведување на прекршочна постапка број 28-048848/25-0007 од 24.07.2025 година на Одделение за оперативни работи, Сектор за контрола и истраги, Потврда за привремено одземени предмети број 28-048848/25-0003 од 14.07.2025 година, Записник за царински прекршок број 28-048848/25-0001 од 14.07.2025 година, Записник за претрес на ПМВ/ТМВ број 28-048848/25-0002 од 14.07.2025 година, Записник за комисиски прием, премер и проценка на стоки број 28-048848/25-0004 од 14.07.2025 година, Потврда за празно возило со евидентен број V -12311 од 14.07.2025 година, Записник за примопредавање број 28-048848/25-0006 од 14.07.2025 година со ЈЦС Квалитет Пром ДООЕЛ Куманово, покана за писмено произнесување број 28-048848/25-0008 од 06.08.2025 година, вратено плико, одговор за проверка на адреса, објава на сајт од 18.09.2025 година, при што ја утврди следната фактичка состојба:

На ден 14.07.2025 година околу 13:30 часот на граничниот премин ЦИ Табановце-автопат на влез во Република Северна Македонија се пријавило за влез, товарно моторно возило – влекач марка Мерцедес тип Актрос со бугарски регистарски ознаки КН850ВТ, управувано од возачот Валентин Наумовски. Возилото било заведено како празно со Потврда за празно возило со евидентен број V -12311 од 14.07.2025 година. Царински инспектори од Одделението за оперативни работи возилото го селектирале за детална контрола со мобилен скенер. По извршената анализа на сликата од СКЕН контролата увидено е дека има неправилности во пределот на кабината од возилото. По извршена детална контрола и физички преглед на креветот во кабината од возилото била пронајдена следната непријавена стока: 1 парче машина за правење лед, 3 парчиња лежалки за плажа, 1 парче фитнес справа, 21 парче маици „NIKE“, 5 парчиња дуксери „NIKE“, 3 парчиња топки „NIKE“, 2 парчиња шорцеви „NIKE“, 12 парчиња боди маици „NIKE“, 3 пара долни тренерки „NIKE“, 2 пара долни тренерки, 4 парчиња дуксери, 6 парчиња маици „Patrick“ и 45 пара чорапи

„NIKE“. Вкупната вредност на непријавената стоката е 122.000,00 денари, а висината на избегнатите царински давачки изнесува 47.735,00 денари.

За пронајдената непријавена стока, Валентин Наумовски изјавил дека не знаел дека треба да ја пријави. Стоката е привремено одземена со Потврдата за привремено одземени предмети бр.28-048848/25-0003 од 14.07.2025 година и предадена во магацинот на ЈЦС Квалитет Пром ДООЕЛ Куманово со Записник за примопредавање 28-048848/25-0006 од 14.07.2025 година.

Со гореопишаното дејствие, пријавениот Валентин Наумовски од с.Новаци, постапил спротивно на член 50 од Царинскиот закон и сторил царински прекршок по член 263 став 4 вв. став 1 точка 5 од Царинскиот закон.

Согласно член 4 став 1 точка 24 од истиот закон, поимот „ставање на стока на увид на царинскиот орган“ значи известување до царинскиот орган на пропишан начин за пристигнување на стоката кај царинскиот орган или било кое друго место кое што царинскиот орган го одредил или одобрил.

Согласно член 50 став 1 од Царинскиот закон стоката која пристигнува до царинскиот орган на граничен премин или на друго место кое што царинскиот орган го определил или одобрил, се става на увид на царинскиот орган од страна на лицето кое ја внело во царинското подрачје или ако е потребно од страна на лицето кое ја презело одговорноста за превоз на стоката по нејзиното внесување.

Согласно член 263 став 4 во врска со став 1 точка 5 од Царинскиот закон, глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска противвредност за прекршокот од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорното лице во правното лице или на физичко лице, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е од 250 евра до 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на стоката е од 500 евра до 4.000 евра во денарска противвредност, ако стоката не ја стави на увид на царинскиот орган (член 50).

Согласно член 267 став 1 од Царинскиот закон стоката која е предмет на прекршок од членот 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20) и членот 265 во врска со членот 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20) на овој закон, се одзема.

Врз основа на вака утврдената правна и фактичка состојба, која произлегува од приложените писмени докази, Комисијата утврди дека сторителот Валентин Наумовски од с. Новаци стоката која пристигнала до царинскиот орган на граничниот премин или на друго место кое што царинскиот орган го определил или одобрил, не ја ставил на увид на царинскиот орган, со што во дејствието на сторителот на царинскиот прекршок е содржано обележјето на прекршокот кој му става на товар и за сторениот прекршок и му изрече глоба предвидена со законот, како и задолжително предвидена прекршочна мерка одземање на стока предмет на сторениот царински прекршок.

При одмерување на висината на глобата, Комисијата имајќи ги во предвид одредбите од член 16 од Закон за прекршоци, ги ценеше начинот на сторување на прекршокот, степенот на одговорност на сторителот за прекршокот, побудите од кои е сторен прекршокот како отежнителни околности, фактот дека ова му е прв прекршок и не евидентира во прекршочната евиденција, како олеснителна околност, па смета дека со вака изречената глоба ќе се постигне целта на изрекување на прекршочна санкција.

Согласно член 2 од Правилникот за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочна постапка пред прекршочниот орган, Комисијата го задолжи сторителот и со трошоци во прекршочната постапка во износ од 250,00 денари.

Упатство за правно средство:

Против ова решение незадоволната странка има право на тужба за поведување на управен спор до Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од приемот на решението. Со оглед дека тужбата го одлага извршувањето на решението, примерок од тужбата да се достави до Царинска управа на Република Северна Македонија - Комисија за одлучување по прекршок, во спротивно глобата ќе се наплати согласно одредбите од Законот за даночна постапка.

Претседател на комисија,
Златко Кофиловски



Број 28-048848/25-0012
Скопје, 05.12.2025 година
Прк.бр.0852/25

Доставено во оригинал до:

- сторител
- архива
- предмет

Доставено преку ЕДМС до:

- подносител